

Почитувани,

Дванаесет векови со сопствено писмо, дванаесет векови со азбука. Без тоа, ние Словените, според зборовите на Кирил: „...како да сме пишувале на вода“. А тие, светите браќа Кирил и Методиј, како да го напишаа писмото на камен. Ја создадоа глаголицата, а потоа и кирилицата, која е основа на денешните јазици на сите словенски народи во голем дел од Европа. Ни дадоа говор, ни дадоа глас, ни дадоа вера на свој јазик.

За Кирил и Методиј е запишано дека биле векови пред своето време. Затоа и чувствувањето на нивната мисија треба да биде достоинствено и далекугледо. Тие не создадоа писмо, азбука, збор за поделби. Тие се дадоа себе за да создадат универзално добро. Не случајно Ватикан ги прогласи за Патрони, Заштитници на Европа, а нивните дела за цивилизациска вредност.

Ние го чествуваме, но всушност сме почестени да се поклониме пред гробот на свети Кирил овде, во Рим. За жал, сè уште не се знае каде е гробот на неговиот брат, светиот Методиј. Наша должност е да ги почитуваме, празнуваме и од нив да учиме. Зашто голема е пораката на мудрите Сесловенски просветители Кирил и Методиј во битката дека секој народ има право да пишува, да зборува и да му се моли на Бога на својот јазик. Нивната победа нема да е залудна.

Светите браќа Кирил и Методиј пред 12 века ги поставија темелите на словенската писменост и култура. Затоа, 24 Мај го празнуваме и како ден во чест на тие што го насадија раскошното стебло на словенството. Мисијата ја продолжија нивните ученици и тоа стебло се разграни низ вековите.

И денеска, кога и јас пред вас говорам на македонски, еден од јазиците кој ѝ припаѓа на словенската група јазици, има ли поголем повод и подобар миг да ги слушнеме зборовите на Блаже Конески, Славко Јаневски, Ацо Шопов... отпеани од нашиот најпознат тенор во светот, од нашиот амбасадор на културата во оваа прекрасна земја, нашиот Благој Наџоски.

На крајот, сакам да ви најавам дека и Медената земја дојде со нас на Празникот во Рим.

Ви благодарам!